

Првенците на опозиционата македонска опера се обидуваа да дознаат информации за фирмите во Карлови Вари во Чешка, односно дали се затворени, кои му се деловните пријатели на газдата, чие име им е добро познато на адресираните господа.

Атакот да се влијае врз незадоволството во НСДП или врз намерите на големиот "брат" ДПА не успеа, бидејќи нивните пресметки сè уште ги држат во "браќ", без разлика што претходно очи си вадеа или си упатуваа директи, аперкати или крошеа. Тоа значи дека сценариото за купување на пратеничкиот мандат ѝ пропадна на опозицијата, но сепак тоа го стори власта, која пред нос им "украде" неколку пратенички мандати.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ГОЛЕМАТА "БО МАКЕДОНСКИ

Поминаа повеќе од 365 дена од владеењето на оваа власт, која без малку ќе беше одбележана како "ера на премиерот Никола Груевски", бидејќи ниту едно друго министерство не се истакна или не се одвои од општото сивило кое ги завладеа другите ресори од Владата на РМ. Општ е впечатокот дека и анемичната опозиција се стопи со власта, така што политичката конфузија или опасната дисфункција на системите во Република Македонија, ги зафати сите општествени пори.

Да не беше собранискиот инцидент, во кој сериозно се скараа раководните лица на ДПА и на ДУИ, поточно разменија по некоја тупаница за да дојдат на власт, како и куршлусот на припадниците на полицијата кај наплатната станица крај село Желино, не ќе можевме да поверуваме дека нешто поинтересно се случува на домашната политичка сцена.

Меѓутоа, ако се навратиме на сите посериозни инциденти, кои се случуваа во текот на овие сега изминати 365 дена, ќе можеме да забележиме дека всушност се работи за нешто многу подлабоко, кое многу далеку е скриено од очите на јавноста.

Кој сè работеше од зад грб и против кого се одвиваа активностите на тере-

нот? На еден или на друг начин опасно се ширеа и се реализираа две заемно конфронтирани тези, кои постојано се испреплетуваа или се надоврзуваа на шемата која ја ткаеја партиските војници и нивните приврзаници.

Опозицијата се обидуваше да ја освои власта на недемократски начин, но истовремено и власта не беше многу нежна, така што вешто ги ескивираше сите напади само да ја одржи тешко стекнатата власт.

ИНВОЛВИРАНОСТА НА ФУНКЦИОНЕРОТ

Во играњето власт или во трчањето по власт се криеше горчливата вистина, а тоа дека овие политички турбуленции придонесоа за запирање на реформите поврзани со евроатлантската интеграција. А, сè почна со промената на станарите и на политичката конјуктура во Владата на РМ.

Имено, пред завршувањето на првите три месеци од влегувањето на кабинетот на премиерот Никола Груевски во зградата на "Илинденска", проструи веста дека се подготвува "атентат" врз премиерот, бидејќи тој се "замерил" со

некои моќни центри во Македонија и надвор.

По оваа непроверена или непотврдена информација обезбедувањето на Груевски го стегна обраќот, така што формирајќи три безбедносни круга околу "вратот на премиерот" го скуси маневарскиот простор за некакви си безбедносни ризици. Меѓутоа, потегот ги осокочи непријателите на власта да продолжат да го опипуваат крвниот притисок на претседателот на Владата и на неговите најблиски министри и функционери. Нешто подоцна се случи "Чочоровска", која влета во делот од тајната игра која меѓу себе цело време ја водат двете главни партии во Македонија. Релациите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ компромитираат многу истакнати членови на партиите но, исто така, ги инволвираат и вработените во министерствата да работат за едната или за другата страна. Тоа значи дека без разлика што примерот со "кокаинскиот прав" претставува најопасен материјал за создавање енормни богатства и прекрасна можност за зголемување на бројот на зависниците од наркотични средства, сепак скапоцениот плен е и политички контраудар на ВМРО-ДПМНЕ, кој беше адресиран кон противникот. На

Кој сè работеше од зад грб и против кого се одвиваа активностите на теренот? Имено, опасно се ширеа или се реализираа две заемно конфронтирани тези, кои постојано се испреплетуваа или се надоврзуваа една на друга, бидејќи шемата им е потполно иста.

Опозицијата се обидува да ја освои власта на недемократски начин, но истовремено и власта не е многу нежна, така што вешто ги ескивира сите напади само за да се одржи на власт.

се затворени, кои му се деловните пријатели на газдата, чие име им е добро познато на адресираните господа.

Тие долго време го опсервираа функционерот од власта, бидејќи знаеја дека со еден удар ќе можат да го уништат "технократот", но сепак волкот навреме се повлече, иако карактерот не го сменил и друштвото со сомнителните белосветски типови продолжува да се одвива со несмален интензитет.

Но, откако пионерот испрати глас до власта, провокациите или поместувањата продолжија да се интензивираат и да се комплицираат. Битката се насочи кон партиските и коалиционите состојби.

ЕКСКЛУЗИВНОСТ НА БАДЕНТЕРОВОТО ПРАВИЛО

Ракавицата која ја фрлија опозиционерите претставуваше прв сериозен обид за освојување на власта. Но, по неуспехот активностите ги пренасочија кон нарушување на комодитетот на односите меѓу коалиционите партнери во владејачката garnitura. Сепак, и овој атак пропадна, бидејќи не созреаја условите да се влијае врз незадоволството во НСДП или врз намерите на големиот "брат" ДПА. Нивните пресметки сè уште ги држат во "браќ", без разлика што очи си вадеа или си упатуваа директи и крошеа. Тоа значи дека не се активира "Амдибајрамското време". Сценариото за купување пратенички ман-

клизивно право на власт и уште поголемо авторско право врз Бадентеровото правило. Може ли ова правило да ѝ припаѓа само на албанската заедница во Република Македонија? Не, меѓутоа токму на оваа карта се надеваше и сè уште опозицијата се надева дека ќе ја преземе власта од премиерот Никола Груевски, кој се сопна на тактиката, која ја применуваше во домашната политика за да го амортизира значењето на Бадентер во донесувањето на законите во Собранието.

Благодарение на тоа што најголемата македонска опозициона партија долго време се соочува со внатрешни партиски проблеми, власта ја одбрани својата чест и позиција, така што картите сега им се пата-пата.

ПАРТНЕРИТЕ ОСТАНАА ЖИВИ

Додека политичките противници си разменуваа ниски удари, Република Македонија сè повеќе станува заложник на нивните намери. Всушност, реално гледано, ниту позицијата ниту опозицијата, не сакаат да продолжат реформите во правосудството, но и борбата против корупцијата, која речиси е парада на кичот и на холивудскиот глумур.

А против што тие се бореа?

За "становите" на Груевски, за "продажбата" на земјиштето за "Рамстор", за "продавањето" на државниот имот на т.н. "содружници" на "Орка", за љубовниот "живот" на премиерот, за новата сопруга на експремиерот... итн.

Апсењата на директорите, на урбаната мафија и на другите функционери и ексфункционери го засенија значењето на борбата против корупцијата, така што таа сега се врти во круг.

Зарем не ја разбраа пораката на првиот човек на италијанската антимафија? Не, се правеа на удрени. Која власт сама се апси? Која власт ги апси партнерите и компаниите во крадењето? Никоја, па затоа сме сведоци на деликвентска криза, која нè води во создавањето на македонското Потемкиново село.

Ако постоеше реална политичка волја, тогаш навистина ќе беше конфискуван имотот на корумпираните политичари, кои цело време се напаѓаа и се плукаа, а во позадина го криеја криминалот во своите редови.

Тоа значи дека македонската политика е криминализирана до крајни граници. И бидејќи по обичај власта е слатка, а уште послатки се парите, кои можат да се извлечат од "чекмеџето" на државата, борбата против корупцијата спласна. Со тоа Република Македонија останува да живее во овој див свет на Балканот, во кој сè помалку има сонце, а сè повеќе криминална душа.

ЦКА" НА ОТ ЕЖ?!



КОМЕСАРОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕУ, ОЛИ РЕН, ЧЕСТО ПАТИ ГО ЗБУНУВА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ

овој начин беше испратен сигнал, кој ги заостри односите меѓу двата центра на моќ.

Во меѓувреме, првенците на опозиционата македонска опера се обидуваа да дознаат информации за фирмите во Карлови Вари во Чешка, односно дали

дат не ѝ успеа на опозицијата, но тоа го стори власта, која пред нос ѝ "украде" неколку пратенички мандати, со цел да ја покрие сметката која беше отворена со Бадентеровиот принцип.

Додека ова се случуваше ДУИ постојано ја "боцкаше" власта, барајќи екс-